

УНИВЕРЗИТЕТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ – БИТОЛА

ПРАВИЛНИК

**ЗА ПОСЕБНИТЕ УСЛОВИ И ПОСТАПКАТА ЗА ИЗБОР ВО
НАСТАВНО-НАУЧНИ, НАСТАВНО-СТРУЧНИ, НАУЧНИ,
НАСТАВНИ И СОРАБОТНИЧКИ ЗВАЊА НА
УНИВЕРЗИТЕТОТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ - БИТОЛА**

Битола, 2018 година

СОДРЖИНА

<u>Општи одредби</u>	3
<u>Наставно-научни, наставно-стручни, научни, наставни, соработнички звања и демонстратори</u>	3
<u>Критериуми за избор во наставно-научни, наставно-стручни, наставни и соработнички звања</u>	5
<u>Општи услови за избор во наставно-научни звања</u>	5
<u>Општи услови за избор во наставно-научни звања по стручно-уметнички предмети</u>	6
<u>Општи услови за избор во наставно-стручни звања</u>	6
<u>Општи услови за избор во наставни звања на висока стручна школа</u>	7
<u>Општи услови за избор во соработнички звања</u>	8
<u>Насловни звања</u>	8
<u>Посебни услови за избор во наставно-научни звања</u>	9
<u>Посебни услови за избор во наставно-стручни звања</u>	10
<u>Посебни услови за избор во наставни звања</u>	10
<u>Посебни услови за избор во соработнички звања</u>	11
<u>Критериуми за избор во научни звања</u>	11
<u>Постапка и начин на избор</u>	11
<u>Демонстратори, услови и постапка за избор на демонстратори</u>	17
<u>Преодни и завршни одредби</u>	18
<u>Анекс 1</u>	22

Врз основа на член 94 точка 21 од Законот за високото образование (Службен весник на РМ бр. 82/2018), Универзитетскиот сенат на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ - Битола, на 164-та седница одржана на ден 21.09.2018 година го донесе следниов:

П Р А В И Л Н И К

ЗА ПОСЕБНИТЕ УСЛОВИ И ПОСТАПКАТА ЗА ИЗБОР ВО НАСТАВНО-НАУЧНИ, НАСТАВНО-СТРУЧНИ, НАУЧНИ, НАСТАВНИ И СОРАБОТНИЧКИ ЗВАЊА НА УНИВЕРЗИТЕТОТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ - БИТОЛА

ОПШТИ ОДРЕДБИ

Член 1

Со овој Правилник се уредуваат посебните услови и постапката за избор во наставно-научни, наставно-стручни, научни, наставни и соработнички звања на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ - Битола.

Овој Правилник непосредно ќе се применува на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ - Битола, односно неговите единици.

Член 2

Високообразовна дејност може да врши само лице избрано во наставно-научно, наставно-стручно, наставно или соработничко звање за времето за кое е избрано.

Лице избрано во наставно-научно, наставно-стручно или соработничко звање може да врши високообразовна дејност на факултет или на висока стручна школа.

Лице избрано во наставно звање може да врши високообразовна дејност само на висока стручна школа.

По исклучок од ставот 1 на овој член лице избрано во научно звање согласно со одредбите на Законот за научно-истражувачката дејност, може да врши високообразовна дејност на студии од втор и трет циклус во согласност со Законот за високото образование според еквивалентноста на звањата утврдени со Законот за високото образование.

НАСТАВНО-НАУЧНИ, НАСТАВНО-СТРУЧНИ, НАУЧНИ, НАСТАВНИ, СОРАБОТНИЧКИ ЗВАЊА И ДЕМОНСТРАТОРИ

Член 3

На факултетот наставно-научни звања се доцент, вонреден професор и редовен професор.

На факултетите во областа на филолошките науки и на другите високообразовни установи на кои се изведува настава по јазик, наставно-стручни звања се лектор и виш лектор.

На високите стручни школи наставни звања се предавач, виш предавач и професор на висока стручна школа.

На високообразовните установи може да се врши избор и во научни звања согласно со Законот за научно-истражувачката дејност.

Истражувачите во институтите за вршење на научно-истражувачка дејност се избираат во научни звања научен соработник, виш научен соработник и научен советник.

Заради вршење на високообразовна дејност, под условите утврдени со Законот за високото образование, научните звања стекнати според одредбите на законот со кој се уредува научно-истражувачката дејност, одговараат на следните наставнички звања:

- научен советник на редовен професор,
- виш научен соработник на вонреден професор,
- научен соработник на доцент и
- соработник во научно-истражувачката дејност на соработник во високообразовна установа.

Еквивалентните звања од ставот б на овој член можат да се користат како наставно-научни и соработнички звања, ако научната установа добила акредитација за вршење на последипломски и докторски студии, во обем и под условите утврдени со Законот за високото образование и со решението за акредитација.

Во меѓународниот промет, за наставно-научните звања на факултетите се користат следните називи на англиски јазик:

1. за доцент - Assistant professor, со кратенка - Asst. Prof. Dr.sc,
2. за вонреден професор - Associate professor, со кратенка - Assoc. Prof. Dr.sc и
3. за редовен професор - Professor, со кратенка - Prof. Dr.sc.

Во меѓународниот промет за наставно-научните звања на стручно-уметничките предмети на факултетите се користат следните називи на англиски јазик:

1. за доцент - Assistant professor, со кратенка - Asst. Prof. Dr.art, односно Asst. Prof. Mr.art,
2. за вонреден професор - Associate professor, со кратенка - Assoc. Prof. Dr.art, односно Assoc. Prof. Mr.art, и
3. за редовен професор - Professor, со кратенка - Prof. Dr.art, односно Prof. Mr.art.

Член 4

На факултетите можат да се избираат лица и во звањата насловен доцент и насловен вонреден професор, според услови и во постапка утврдени со Законот за високото образование и со овој Правилник.

Член 5

На факултетот соработничко звање е асистент.

На факултетите каде што се изведува лабораториска и друг вид стручна настава може да се избере стручен соработник (лаборант и слично).

Соработниците од ставовите 1 и 2 на овој член учествуваат во наставно-образовниот процес на начин и во обем определен со Статутот на Универзитетот и Статутот на единицата.

Член 6

На факултетот, односно на високата стручна школа, можат да се избираат демонстратори како помошници во наставно-образовниот процес на првиот циклус на студии.

КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР ВО НАСТАВНО-НАУЧНИ, НАСТАВНО-СТРУЧНИ, НАСТАВНИ И СОРАБОТНИЧКИ ЗВАЊА

Член 7

Критериуми за избор во наставно-научни, наставно-стручни, наставни и соработнички звања се:

1. стекнато образование,
2. резултати од научно-истражувачка работа,
3. резултати и искуство во наставната дејност и подготвување на наставен и научно-истражувачки подмладок,
4. стручно-применувачка или стручно-уметничка дејност.

Изборот во наставно-научни, наставно-стручни, наставни и соработнички звања се врши според општи и посебни услови.

ОПШТИ УСЛОВИ ЗА ИЗБОР ВО НАСТАВНО-НАУЧНИ ЗВАЊА

Член 8

Во наставно-научно звање доцент, може да биде избрано лице кое:

1. има остварено просечен успех од најмалку 8,00 (осум) на студиите на прв и втор циклус за секој циклус посебно, односно има остварено просечен успех од најмалку 8,00 (осум) на интегрираните студии од првиот циклус и вториот циклус,
2. има научен степен доктор на науки од научната област за која се избира,
3. има објавени најмалку четири научни труда во референтна научна публикација согласно со Закон за високото образование во последните пет години пред објавувањето на огласот за избор,
4. има познавање на најмалку еден странски јазик (англиски, германски, француски, руски)
5. има способност за изведување на високообразовна дејност.

Познавањето на странскиот јазик од став 1 точка 4 се докажува доколку кандидатот исполнува најмалку еден од следниве услови:

1. поседува сертификат за познавање странски јазик од најмалку ниво B1 врз основа на CEFR или меѓународен сертификат со еквивалентно ниво
2. има комплетирано високо образование од прв, втор или трет циклус на студии на некој од светските јазици (англиски, германски, француски, руски)
4. има стекнато диплома за високо образование од лингвистика за некој од светските јазици (англиски, германски, француски, руски).

Во наставно-научно звање вонреден професор, може да избрано лице кое:

1. има остварено просечен успех од најмалку 8,00 (осум) на студиите на прв и втор циклус за секој циклус посебно, односно има остварено просечен успех од најмалку 8,00 (осум) на интегрираните студии од првиот циклус и вториот циклус,
2. има научен степен доктор на науки од научната област за која се избира,
3. има објавени најмалку пет рецензирани научни труда во референтна научна публикација во согласност со Законот за високото образование во последните пет години пред објавување на огласот за избор,
4. било претходно избрано во наставно-научно звање доцент и
5. има способност за изведување на високообразовна дејност.

Во наставно-научно звање редовен професор, може да биде избрано лице кое:

1. има остварено просечен успех од најмалку 8,00 (осум) на студиите на прв и втор циклус за секој циклус посебно, односно има остварено просечен успех од најмалку 8,00 (осум) на интегрираните студии од првиот циклус и вториот циклус,
2. има научен степен доктор на науки од соодветната област,
3. има објавени најмалку шест рецензирани научни труда во референтна научна публикација согласно со Законот за високото образование во последните пет години пред објавување на огласот за избор,
4. да бил претходно избран во звање вонреден професор,
5. има објавен рецензиран учебник или монографија или практикум или збирка задачи од научната област за која се избира и
6. има способност за изведување на високообразовна дејност.

На лицата кои имаат заснован работен однос како доцент, вонреден професор, асистент, асистент докторанд или помлад асистент на некој од универзитетите во Република Македонија во моментот на стапување во сила на Законот за високото образование (Сл. в. на РМ 82/2018), нема да се применуваат одредбите од ставот 3 точка 1 и ставот 4 точка 1, при нивниот избор во исто или повисоко наставно-научно звање без оглед на која високообразовна установа се врши новиот избор.

Одредбата од став 4 точка 5 од овој член, ќе се применува по истекот на три години од денот на стапување во сила на Законот за високото образование (Сл. в. на РМ 82/2018).

ОПШТИ УСЛОВИ ЗА ИЗБОР ВО НАСТАВНО-НАУЧНИ ЗВАЊА ПО СТРУЧНО-УМЕТНИЧКИ ПРЕДМЕТИ

Член 9

За доцент, вонреден професор и редовен професор по стручно-уметничките предмети може да биде избрано и лице без научен степен доктор на науки, кое има завршено соодветно високо образование од втор циклус, признати уметнички и стручни дела, односно остварувања кои се од особено значење за афирмација на културата и уметноста во и надвор од земјата, како и способност за наставна работа.

ОПШТИ УСЛОВИ ЗА ИЗБОР ВО НАСТАВНО-СТРУЧНИ ЗВАЊА

Член 10

За лектор може да биде избрано лице кое:

1. има завршено студии од втор циклус на академски студии,
2. има стекнато назив магистер од соодветната област,
3. има остварено просечен успех од најмалку 8,00 (осум) на студиите на прв и втор циклус за секој циклус посебно и
4. има наставно и практично искуство во полето во кое се избира.

За виш лектор може да биде избрано лице кое:

1. има завршено студии од втор циклус на академски студии,
2. има стекнато назив магистер од соодветната област,
3. има остварено просечен успех од најмалку 8,00 (осум) на студиите на прв и втор циклус за секој циклус посебно,

4. има наставно и стручно искуство во областа во која се избира,
5. било претходно избрано за лектор на високообразовна установа и
6. има објавено научни и стручни трудови во областа во која се избира.

На лицата кои се избрани во наставно-стручно звање со заснован работен однос пред стапувањето во сила на Законот за високото образование (Сл.в. на РМ 82/2018), нема да се применуваат одредбите од ставот 1 точка 3. и ставот 2 точка 3., при нивниот избор во исто или повисоко наставно-стручно звање без оглед на која високообразовна установа се врши новиот избор.

ОПШТИ УСЛОВИ ЗА ИЗБОР ВО НАСТАВНИ ЗВАЊА НА ВИСОКА СТРУЧНА ШКОЛА

Член 11

За предавач на висока стручна школа може да биде избрано лице кое:

1. има завршено втор циклус на академски студии,
2. има стекнато назив магистер од соодветната област,
3. покажува способност за наставна и високостручна работа,
4. има објавени стручни трудови,
5. има остварено просечен успех од најмалку 8,00 (осум) на студиите на прв и втор циклус за секој циклус посебно и
6. има повеќегодишно успешно искуство во работите од својата струка.

За виш предавач на висока стручна школа може да биде избрано лице кое има:

1. завршено втор циклус на академски студии,
2. има стекнато назив магистер од соодветната област,
3. има објавени поголем број научни односно стручни трудови,
4. има остварено просечен успех од најмалку 8,00 (осум) на студиите на прв и втор циклус за секој циклус посебно и
5. покажало способност за наставна и високостручна работа по изборот за предавач на висока стручна школа.

За професор на висока стручна школа може да биде избрано лице кое:

1. има научен степен доктор на науки,
2. има објавено научни и стручни трудови по изборот за виш предавач на висока стручна школа,
3. има остварено просечен успех од најмалку 8,00 (осум) на студиите на прв и втор циклус за секој циклус посебно и
4. покажало способност за наставна и високостручна работа по изборот за виш предавач на висока стручна школа.

На лицата кои се избрани во наставно звање со заснован работен однос пред стапувањето во сила на Законот за високото образование (Сл. в. на РМ 82/2018), нема да се применуваат одредбите од ставот 1 точка 5, ставот 2 точка 4 и ставот 3 точка 3, при нивниот избор во исто или повисоко наставно звање без оглед на која висока стручна школа се врши новиот избор.

ОПШТИ УСЛОВИ ЗА ИЗБОР ВО СОРАБОТНИЧКИ ЗВАЊА

Член 12

За асистент може да биде избрано лице кое:

1. има завршено прв и втор циклус на академски студии со најмалку 300 ЕКТС кредити,
2. има стекнато назив магистер од соодветната област,
3. има остварено просечен успех од најмалку 8,00 (осум) на првиот циклус и вториот циклус на академски студии посебно,
4. има познавање на најмалку еден странски јазик (англиски, германски, француски, руски).

По исклучок од ставот 1 на овој член, на високообразовните установи кои имаат студиски програми на интегриран прв и втор циклус на студии, за асистент може да биде избрано лице кое:

1. има завршено интегриран прв и втор циклус на академски студии со најмалку 300 ЕКТС кредити со остварен просечен успех од најмалку 8,00 (осум) или
2. има завршено додипломски и постдипломски студии по студиските програми пред воведувањето на европскиот кредит-трансфер систем и има остварено просечен успех од најмалку 8,00 (осум) на додипломските и постдипломските академски студии одделно,
3. има познавање на најмалку еден странски јазик (англиски, германски, француски, руски).

За уметнички и стручен соработник може да биде избрано лице кое:

1. има завршено прв циклус на академски студии со најмалку 240 ЕКТС кредити од соодветната област,
2. има искуство во струката од најмалку три години,
3. има познавање на најмалку еден странски јазик (англиски, германски, француски, руски).

Познавањето на странскиот јазик од став 1 точка 4, став 2 точка 3 и став 3 точка 3 се докажува доколку кандидатот исполнува најмалку еден од следниве услови:

1. поседува сертификат за познавање странски јазик од најмалку ниво В1 врз основа на CEFR или меѓународен сертификат со еквивалентно ниво
2. има комплетирано високо образование од прв или втор циклус на студии на некој од светските јазици (англиски, германски, француски, руски)
3. има стекнато диплома за високо образование од лингвистика за некој од светските јазици (англиски, германски, француски, руски).

НАСЛОВНИ ЗВАЊА

Член 13

Потребата од избор на лице во насловно звање со одлука ја утврдува Наставно-научниот совет на Факултетот.

Афирмирани научници, уметници и стручњаци од практиката, кои ги исполнуваат условите за избор во звања, а за кои нема слободно место за избор во наставно-научно звање можат да се избираат на универзитетот во звањето насловен доцент или насловен вонреден професор, според условите и постапката утврдени со Законот за високото образование и овој Правилник.

Лицата избрани во насловни звања можат да учествуваат во вршење на високообразовна дејност најмногу до 30% од редовните обврски на соодветното наставнонаучно звање. Видот и обемот на учеството на лицето избрано во насловно звање во вршењето на високообразовната дејност го утврдува наставно-научниот совет пред почетокот на секоја академска година.

Лицата избрани во насловни звања не можат да бидат ментори на магистерски или докторски трудови.

Лицето избрано во звањето насловен доцент или насловен вонреден професор може да врши високообразовна дејност само на универзитетот на кој го стекнало тоа звање.

Едно лице не може истовремено да биде избрано во насловно звање на повеќе од еден универзитет.

Доколку лицето кое било избрано во звањето насловен доцент или насловен вонреден професор на една високообразовна установа, биде избрано во наставно или наставно-научно звање и заснова работен однос на таа или друга високообразовна установа, изборот во насловно звање му престанува.

На лицето му престанува звањето насловен доцент или насловен вонреден професор на крајот од учебната година во која наполнило 67 години старост.

Доколку во текот на траењето на насловното звање лицето биде избрано во истото редовно наставно-научно звање, периодот во кој било избрано во насловното звање се смета за период изминат во соодветното редовно наставно-научно звање.

ПОСЕБНИ УСЛОВИ ЗА ИЗБОР ВО НАСТАВНО-НАУЧНИ ЗВАЊА

Член 14

Посебни услови за избор во наставно-научни звања се дефинирани врз основа на следниве критериуми:

1. Резултати од научно-истражувачка работа
 2. Резултати и искуство во наставната дејност и подготвување на наставен и научно-истражувачки подмладок
 3. Стручно-применувачка или стручно-уметничка дејност
- Условите за секој критериум се содржани во Анекс 1 од овој Правилник.

Член 15

Во наставно-научно звање доцент може да биде избрано лице коешто покрај општите услови исполнува најмалку уште два услови од било кој критериум од Анекс 1. Условите се вреднуваат доколку се исполнети во последните 5 години пред објавувањето на огласот за избор (освен за условите за коишто не се бара временска ограниченост).

Член 16

Во наставно-научно звање вонреден професор може да биде избрано лице коешто покрај општите услови исполнува најмалку уште четири услови од критериумите од Анекс 1, од коишто задолжително најмалку 3 услови од првите два критериума. Условите се вреднуваат доколку се исполнети во последните 5 години пред објавувањето на огласот за избор (освен за условите за коишто не се бара временска ограниченост).

Член 17

Во наставно-научно звање редовен професор може да биде избрано лице коешто покрај општите услови исполнува најмалку уште седум услови од критериумите од Анекс

1, од коишто задолжително најмалку 5 услови од првите два критериума. Условите се вреднуваат доколку се исполнети во последните 5 години пред објавувањето на огласот за избор (освен за условите за коишто не се бара временска ограниченост).

ПОСЕБНИ УСЛОВИ ЗА ИЗБОР ВО НАСТАВНО-СТРУЧНИ ЗВАЊА

Член 18

Во наставно-стручно звање лектор може да биде избрано лице коешто покрај општите услови исполнува уште најмалку еден од следниве услови:

- има објавено научен/стручен труд во референтна научна публикација
- има стекнато искуство во наставно-образовна дејност како демонстратор или соработник или
- лице кое покрај општите услови исполнува уште најмалку еден услов од било кој критериум од Анекс 1.

Член 19

Во наставно-стручно звање виш лектор може да биде избрано лице кое покрај општите услови има објавено најмалку два научни/стручни труда во референтна научна публикација или лице коешто покрај општите услови исполнува уште најмалку два услови од било кој критериум од Анекс 1. Условите се вреднуваат доколку се исполнети во последните 4 години пред објавувањето на огласот за избор.

ПОСЕБНИ УСЛОВИ ЗА ИЗБОР ВО НАСТАВНИ ЗВАЊА

Член 20

Во наставно звање предавач може да биде избрано лице кое покрај општите услови исполнува најмалку уште еден услов од било кој критериум од Анекс 1. Условите се вреднуваат доколку се исполнети во последните 5 години пред објавувањето на огласот за избор (освен за условите за коишто не се бара временска ограниченост).

Член 21

Во наставно звање виш предавач може да биде избрано лице кое покрај општите услови исполнува најмалку уште два услови од било кој критериум од Анекс 1. Условите се вреднуваат доколку се исполнети во последните 5 години пред објавувањето на огласот за избор (освен за условите за коишто не се бара временска ограниченост).

Член 22

Во наставно звање професор на висока стручна школа може да биде избрано лице кое покрај општите услови исполнува најмалку уште три услови од било кој критериум од Анекс 1. Условите се вреднуваат доколку се исполнети во последните 5 години пред објавувањето на огласот за избор (освен за условите за коишто не се бара временска ограниченост).

ПОСЕБНИ УСЛОВИ ЗА ИЗБОР ВО СОРАБОТНИЧКИ ЗВАЊА

Член 23

Во соработничко звање асистент може да биде избрано лице коешто покрај општите услови исполнува уште најмалку еден од следниве услови:

- има објавено научен/стручен труд во референтна научна публикација
- има стекнато искуство во наставно-образовна дејност како демонстратор или помлад асистент или
- лице коешто покрај општите услови исполнува уште најмалку еден услов од било кој критериум од Анекс 1.

КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР ВО НАУЧНИ ЗВАЊА

Член 24

Научен соработник може да биде лице кое има научен степен доктор на науки од подрачјето за кое се избира, објавени научни трудови, односно постигнувања во примена на научно-истражувачки резултати.

Виш научен соработник може да биде лице кое има научен степен доктор на науки од подрачјето за кое се избира, повеќе рецензирани научни трудови објавени самостојно или во соработка со други автори, учество во научно-истражувачки проекти и има значајни постигнувања во примена на научно-истражувачки резултати и придонес во оспособувањето на научно-истражувачки кадри.

Научен советник може да биде лице кое има научен степен доктор на науки од подрачјето за кое се избира, повеќе рецензирани научни трудови објавени самостојно или во соработка со други автори кои имаат значајно влијание во развојот на науката и практиката, да бил главен истражувач или има значаен придонес во реализирањето на програмите и проектите и во оспособувањето на научно-истражувачки кадри.

При изборот или преизборот во повисоко, односно исто научно звање, во предвид се земаат објавени научни трудови во научни списанија, монографии, учества на меѓународни проекти, конференции, собири, постигнати резултати и придонес во создавањето млади научно-истражувачки кадри во времето од последниот избор.

ПОСТАПКА И НАЧИН НА ИЗБОР

Конкурс за избор

Член 25

Избор во наставно-научни, наставно-стручни, научни, наставни и соработнички звања се врши по пат на јавен конкурс.

Конкурсот за избор во наставно-научни, наставно-стручни, односно наставни звања и засновање на работен однос се распишува за избор во сите наставно-научни, наставно-стручни, односно наставнички звања.

Конкурсот за избор во научни звања се распишува во сите научни звања.

Конкурсот за избор во соработнички звања и засновање на работен однос се распишува за избор во определено соработничко звање.

Одлука за распишување конкурс за избор во звање и засновање работен однос, во случај кога изборот се врши прв пат во кое било наставно-научно, наставно, научно, наставно-стручно, односно соработничко звање, донесува наставно-научниот совет на факултетот односно наставничкиот совет на високата стручна школа. Конкурсот го

распишува наставно-научниот совет на факултетот односно наставничкиот совет на високата стручна школа.

Одлука за распишување конкурс за избор во случај кога лицето е претходно избрано во наставно-научно, наставно-стручно, научно, наставно односно соработничко звање, донесува деканот, односно директорот на високата стручна школа. Најрано седум месеци, а најдоцна шест месеци пред истекот на времето за кое е извршен изборот во наставно-научно, наставно-стручно, научно, наставно и соработничко звање, деканот на факултетот, односно директорот на високата стручна школа е должен да распише конкурс за избор во сите наставно-научни, наставно-стручни, научни односно наставни звања, за избор во соработничко звање асистент, односно за избор на уметнички или стручен соработник.

Времето за распишување конкурс од став 6 на овој член се продолжува за времето кое е поминато на породилно отсуство, боледување подолго од три месеци, како и мирување на работниот однос во случаи определени со закон. На барање на лицето, рокот не мора да се продолжи. Барањето преку архивата се поднесува до деканот, односно директорот на единицата на Универзитетот, најдоцна седум месеци пред истекот на времето за кое е извршен изборот.

Врз основа на одлуките од ставовите 5 и 6 на овој член, факултетот односно високата стручна школа објавува јавен конкурс во најмалку два дневни весника, од кои најмалку во по еден од весниците што се издаваат на македонски јазик и во весниците што се издаваат на јазикот што го зборуваат најмалку 20% од граѓаните кои зборуваат службен јазик различен од македонскиот јазик.

Конкурсот трае 8 дена од денот на објавувањето.

Член 26

Конкурсот за избор во звање и засновање на работен однос треба да ја содржи соодветната наставно-научна област/области, за која се избира лицето, утврдена со Класификацијата на научно-истражувачките подрачја, полиња и области (Меѓународната фраскатијева класификација), видот на работниот однос, рокот на траењето и општите и посебните услови за избор, документацијата која е од важност за изборот и други услови утврдени со закон или општ акт на универзитетот и единицата на универзитетот.

При распишувањето на конкурсот единицата ги зема предвид областа/областите на коишто лицето претходно било избрано, усогласени со Меѓународната фраскатијева класификација според член 50 од овој Правилник, со можност за избор во нова област на којашто тоа лице има право да конкурира, односно ги исполнува условите утврдени во Законот за високото образование и другите релевантни нормативни акти.

Член 27

Постапката по конкурсот може да трае најмногу шест месеци сметано од денот на објавување на јавниот конкурс во дневниот печат. Доколку постапката не заврши во овој рок, постапката се запира и се распишува нов конкурс.

Рокот од ставот 1 на овој член не тече во периодот од 15 јули до 25 август во календарската година.

Постапност во изборот

Член 28

Стекнувањето на наставно-научно, наставно-стручно, односно наставно звање на избраните наставници е постапно.

Лицето од претходниот став на овој член не може истовремено да биде избрано во повеќе од едно наставно-научно, односно наставно звање.

Рецензиона комисија и реферат за избор

Член 29

Рецензионата комисија во согласност со Законот за високото образование ја формира наставно-научниот односно наставничкиот совет на единицата во рок не подолг од 20 дена од денот на завршувањето на рокот за пријавување на кандидатите.

Рокот од ставот 1 на овој член не тече во периодот од 15 јули до 25 август во календарската година.

Рецензионата комисија се состои од најмалку три члена.

Членовите на рецензионата комисија можат да бидат од високообразовната установа во која се врши изборот или од други високообразовни или научни установи, кои вршат високообразовна дејност во согласност со Закон.

Член на рецензиона комисија, под условите определени со Законот за високото образование, може да биде и наставник од акредитирана високообразовна установа од странство со која универзитетот или неговата единица има склучено спогодба за меѓусебна соработка.

Повеќе од половината членови на рецензионата комисија ја сочинуваат лица избрани во наставно-научни, наставно-стручни, научни и наставни звања од истата наставно-научна, односно уметничка област во која се избира кандидатот, а другите членови може да бидат од сродна наставно-научна, односно уметничка област.

Членовите на рецензионата комисија не можат да бидат во пониско звање од звањето за кое се избира кандидатот.

Членовите на рецензионата комисија можат да бидат и пензионирани лица во наставно-научното звање редовен професор, односно наставно звање професор на висока стручна школа, во согласност со овој Правилник и чл.5 ст.2, чл.175 ст.2 и ст.4 од Законот за високото образование.

Лица избрани во наставни звања на високите стручни школи не можат да бидат членови на рецензиона комисија за избор во наставно-научни звања.

Член 30

Деканот на факултетот, односно директорот на високата стручна школа во рок не подолг од 8 дена од формирањето, ги известува членовите на рецензионата комисија и им ја доставува целокупната документација и одлуката за формирање на рецензионата комисија.

Член 31

За сите пријавени кандидати рецензионата комисија е должна да поднесе реферат во писмена форма во рок од 3 (три) месеци од денот на доставувањето на целокупната документација до сите членови на рецензионата комисија. Рефератот содржи оценка за остварувањата на кандидатите во согласност со општите и посебните услови за избор во соодветно звање, како и предлог за избор на кандидатот во соодветно звање.

Рокот од ставот 1 на овој член не тече во периодот од 15 јули до 25 август во календарската година.

Рецензионата комисија во рефератот ги вреднува вкупните научни, стручни, педагошки и други остварувања на кандидатите од почетокот на кариерата до денот на пријавата, врз основа на сета поднесена документација која е од важност за изборот.

Рецензионата комисија поднесува реферат за сите пријавени кандидати, при што за секој од кандидатите дава посебно образложение за постигнатите резултати во согласност со член 7 од овој Правилник и Законот за високото образование.

Член 32

Рефератот на рецензионата комисија содржи: биографски податоци на кандидатот, резултати од научно-истражувачка работа, резултати и искуство во наставната дејност и подготвување на наставен и научно-истражувачки подмладок и стручно-применувачка или стручно-уметничка дејност, вреднување на резултатите, оценка на научните, уметничките, стручните, педагошките и други остварувања на кандидатите кои се од важност за утврдување на исполнетоста на општите и посебните услови за избор во звање и констатација и предлог.

Доколку некој од кандидатите не ги исполнуваат законските услови, на почетокот на рефератот истото се наведува и образложува.

Констатацијата и предлогот на Комисијата во рефератот содржи:

- кои од пријавените кандидати ги исполнуваат условите за избор во звање,
- предлог за избор на кандидат
- звање во кое се предлага да биде избран кандидатот.

Доколку конкурсот е распишан за избор на повеќе кандидати за кои е формирана една рецензиона комисија, таа подготвува еден реферат и дава предлог за избор на онолку кандидати за колку што е распишан конкурсот, а ги исполнуваат условите за избор во звање и го наведува звањето во кое се предлага да биде избран секој од кандидатите поодделно. Констатацијата и предлогот се дава поодделно за секој кандидат.

Доколку лицето што конкурира на конкурсот веќе е избрано во наставно-научно односно наставно звање, рецензионата комисија во рефератот врз основа на исполнетоста на условите од Законот за високото образование и овој правилник, во констатацијата и предлогот може да даде предлог за избор на кандидатот во повисоко или во истото звање во коешто бил претходно избран.

Доколку мнозинството членови на рецензионата комисија оцени дека ниту еден од пријавените кандидати не ги исполнува условите од Законот за високото образование и овој правилник, во констатацијата и предлогот се предлага да не се избере ниту еден кандидат.

Рецензионата комисија го донесува предлогот од став 3 алинеја 2 и 3, став 4, став 5 и став 6 од овој член со мнозинство гласови од вкупниот број членови.

Член на рецензионата комисија може да има издвоено мислење.

Рефератот, односно извештајот, се пишува на македонски јазик.

Доколку еден од членовите на рецензионата комисија е од странски универзитет, рефератот, односно извештајот, се пишува на македонски и на англиски јазик.

Член 33

Доколку рецензионата комисија не поднесе реферат во рокот утврден во член 31, се формира рецензиона комисија со променет состав. За променет состав на рецензионата комисија се смета доколку е променет најмалку еден член од комисијата.

Во рок од 5 дена од истекот на рокот предвиден во став 1 од овој член, наставно-научниот односно наставничкиот совет формира нова рецензиона комисија.

Член 34

Деканот односно директорот е должен, во рок од 5 работни дена од доставувањето на рефератот од страна на рецензионата комисија до единицата на Универзитетот, истиот да го достави до Ректоратот заради објавување во Билтенот на Универзитетот. Рефератот се објавува во првиот нареден Билтен и на веб страницата на универзитетот.

Доколку постои издвоено мислење на член на рецензионата комисија по предлогот за избор на кандидатот, мислењето, заедно со рефератот, се објавува во Билтенот на Универзитетот.

Член 35

Изборот се врши на единицата на Универзитетот најмалку 15 дена по денот на објавувањето на рефератот во Билтенот и на веб страната на Универзитетот.

Член 36

Во рок од 8 дена од денот на објавувањето на рефератот на рецензионата комисија во Билтенот и на веб страната на Универзитетот, лица-учесници во постапката, наставно-научни и научни работници, наставници и соработници од факултетот односно високата стручна школа, можат да поднесат приговор преку рецензионата комисија до наставно-научниот односно наставничкиот совет на објавените реферати за избор во наставно-научни, научни, наставно-стручни и соработнички звања.

Член 37

Рецензионата комисија дава одговор на приговорот во рок од 8 дена од денот на приемот на приговорот.

Приговорот и одговорот на приговорот се објавуваат во првиот нареден Билтен и се доставуваат до наставно-научниот односно наставничкиот совет.

По приговорот одлучува наставно-научниот совет на факултетот односно наставничкиот совет на високата стручна школа во период не пократок од 15 дена и не подолг од 20 дена од објавување во Билтенот.

Ако наставно-научниот односно наставничкиот совет го усвои приговорот од став 3 на овој член, се формира рецензиона комисија во променет состав. Доколку приговорот не е усвоен, се гласа за предлогот на рецензионата комисија.

Член 38

Доколку рецензионата комисија утврди дека приговорот е злонамерен или со него се повредува достоинството на учесниците во постапката или на рецензентите, или се навредува јавниот морал, за објавувањето на приговорот одлучува ректорот.

Одлучување за избор

Член 39

Изборот во наставно-научни, наставно-стручни, научни, наставни и соработнички звања го врши наставно-научниот совет на факултетот односно наставничкиот совет на високата стручна школа.

Изборот на редовен професор извршен од страна на наставно-научниот совет на факултетот, го потврдува Сенатот на Универзитетот.

Деканот на факултетот по донесувањето на одлуката за избор на редовен професор, должен е во рок од 5 дена да ја достави до Сенатот на Универзитетот за потврдување на истата.

Сенатот одлучува на првата наредна седница, при што одлуката за потврдување треба да биде донесена во рамките на предвидениот законски рок за завршување на постапката за избор.

Сенатот нема да го потврди изборот на редовен професор, ако констатира дека е сторена повреда на постапката за избор.

Доколку Сенатот на Универзитетот не го потврди изборот на редовен професор извршен од страна на наставно-научниот совет на факултетот, доставува образложена одлука за констатираните повреди на постапката за избор до наставно-научниот совет на факултетот, најдоцна во рок од 5 дена од одржувањето на седницата.

Наставно-научниот совет постапува по одлуката од претходниот став, констатираните повреди ги отстранува, носи нова одлука за избор на редовен професор и истата повторно ја доставува на потврдување до Сенатот.

Член 40

Ако при избор, лицето кое претходно било избрано во наставно-научно, наставно-стручно, научно односно наставно звање биде предложено за избор во повисоко звање и не биде избрано во предложеното повисоко звање, на истата седница повторно се гласа за избор во постојното звање во кое било претходно избрано.

На лицето од ставот 1 на овој член кое не е избрано ниту во постојното во звање, му престанува работниот однос.

Член 41

Наставно-научниот совет, односно наставничкиот совет, изборот на кандидатите во во наставно-научни звања, наставно-стручни звања, научни звања, соработнички звања и демонстратори, го врши со потребното мнозинство утврдено со Законот за високото образование.

Доколку конкурсот е распишан за избор на повеќе кандидати за кои е формирана една рецензиона комисија, одлуката за избор се носи со гласање за секој кандидат поединечно со потребното мнозинство утврдено со Законот за високото образование.

При изборот во наставно-научни, наставно-стручни, наставни, научни, соработнички звања и демонстратори не учествуваат студентите.

Рокови за кои се вршат изборите

Член 42

Доцент и вонреден професор на факултет, односно уметничка академија се избираат за време од пет години.

Редовниот професор на факултет, односно уметничка академија со изборот заснова работен однос на неопределено време и го задржува звањето редовен професор доживотно.

Предавач и виш предавач на висока стручна школа се избираат за време од пет години.

Професор на висока стручна школа со изборот заснова работен однос на неопределено време и го задржува звањето професор доживотно.

Лектор и виш лектор се избираат за време од четири години.

Асистент се избира за време од три години, со право на уште еден избор во истото звање на иста високообразовна установа.

Уметнички и стручен соработник се избираат за време од три години, со право на реизбор неограничен број пати.

Лица кои не се избрани

Член 43

Лицето кое не е избрано ниту во постојното звање има право на приговор до наставно-научниот односно наставничкиот совет во рок од 8 дена од денот на доставувањето на одлуката која до кандидатот треба да биде доставена во рок од 3 дена по донесувањето. Наставно-научниот односно наставничкиот совет најдоцна во рок од 10 дена по поднесувањето на приговорот одлучува по приговорот.

Доколку наставно-научниот односно наставничкиот совет го одбие приговорот, одлуката за одбивањето треба да биде доставена до кандидатот во рок од 3 дена од донесувањето.

Незадоволниот кандидат има право на жалба до Универзитетскиот сенат, во рок од 8 дена по приемот на одлуката на наставно-научниот односно наставничкиот совет.

Универзитетскиот сенат, најдоцна во рок од 15 дена од поднесувањето на жалбата, со одлука формира комисија од три членови од редовни професори од иста или сродна наставно-научна област од која е подносителот на жалбата-кандидатот, од кои најмалку два члена се од друга високообразовна установа.

Комисијата, во рок од 7 дена од приемот на Одлуката од претходниот став, поднесува извештај до Универзитетскиот сенат со оценка за изборот и со образложен предлог.

Комисијата може да предложи лицето да биде избрано во повисоко звање или во звањето во кое претходно било избрано, или да предложи да се прифати одлуката на наставно-научниот, наставничкиот совет, односно научниот совет/советот.

Универзитетскиот сенат најдоцна во рок од 10 дена по поднесувањето на извештајот на комисијата, одржува седница и може полноважно да одлучува доколку на седницата се присутни најмалку 2/3 од вкупниот број на членови, а одлучува со мнозинство од присутните членови.

Одлуката на Универзитетскиот сенат е конечна.

Член 44

Постапката за избор во научни звања поблиску се уредува со статутот на субјектот на научно-истражувачката дејност согласно со Законот за научно-истражувачка дејност и овој Правилник, при што одредбите од овој Правилник коишто се во спротивност со одредбите од Законот за научно-истражувачка дејност, нема да се применуваат.

ДЕМОНСТРАТОРИ, УСЛОВИ И ПОСТАПКА ЗА ИЗБОР НА ДЕМОНСТРАТОРИ

Член 45

Демонстратор може да биде лице кое е студент на втор или трет циклус на студии.

За демонстратор може да биде избран студент кој студиите од првиот циклус (додипломските студии) ги завршил со просечна оценка од најмалку 8,00 (осум).

За демонстратор на студиски програми од интегриран прв и втор циклус може да биде избран студент кој има остварено најмалку 180 ЕКТС кредити и просечна оценка од најмалку 8,00 (осум).

Демонстратор се избира за период од една учебна година, со право да биде реизбран уште два пати на истата единица на Универзитетот.

Посебни услови за избор на демонстратори

Член 46

Покрај општите услови пропишани со Законот за високото образование, демонстраторот треба да ги исполнува и следниве посебни услови:

- Да има добиено две препораки од наставници на единицата на којашто ќе конкурира за избор
- Да поседува комуникациски вештини
- Да има познавања од MS Office

Покрај условите пропишани со овој правилник, со општ акт на единицата на универзитетот, се пропишуваат и други посебни услови за избор на демонстратори.

Постапка за избор на демонстратори

Член 47

Наставно-научнот/наставничкиот совет на предлог на организациските единици во рамките на единицата ја утврдува потребата и бројот на демонстратори за секоја област пред почетокот на академската година и распишува интерен оглас за избор на демонстратори.

Интерниот оглас се објавува на огласната табла и на интернет страната на единицата на универзитетот и во него се наведени условите пропишани со Законот за високото образование како и посебните услови пропишани со овој Правилник и општ акт на единицата на универзитетот.

Огласот трае најмалку 8(осум) дена од денот на објавувањето.

Оценувањето на исполнетоста на општите и посебните услови за избор на демонстратори го врши Комисија од најмалку три членови формирана од страна на наставно-научниот/наставничкиот совет на единицата на Универзитетот.

Изборот на демонстраторите го врши наставно-научниот/наставничкиот совет на единицата на Универзитетот врз основа на предлогот од Комисијата од став 4 од овој член.

Права и обврски на демонстраторите

Член 48

Демонстраторите учествуваат во наставно-образовниот процес во обем и на начин определен со студиската програма.

Права и обврски во наставно-образовниот процес на демонстраторите се уредуваат со општ акт на единицата на универзитетот.

Факултетот, односно високата стручна школа и демонстраторот склучуваат договор со кој ги уредуваат меѓусебните права и обврски. Исплатата на надоместоците за избраните демонстратори се врши од сопствените приходи на факултетот, односно самостојната висока стручна школа, за што не се бара согласност од Министерството за финансии.

ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 49

Толкување на одредбите од овој Правилник дава Универзитетскиот сенат.

Член 50

Наставно-научните/наставничките совети на единиците на Универзитетот на предлог на организационите единици во нивни состав (катедри, институти, центри и слично) носат одлука за прераспределба на областите во коишто се избрани секој од наставниците и соработниците во согласност со Уредбата за научно-истражувачките полиња од трето ниво (области) што како дополнување на двете нивоа на Меѓународната Фраскатијева класификација од 2015 година, ја донесува Владата на Република Македонија на предлог на Националниот совет.

Усогласувањето на научно-истражувачките полиња од трето ниво (области) од претходниот член со претходните области во коишто се избрани наставниците/соработниците, наставно-научните односно наставничките совети се должни да го направат најдоцна 30 дена од донесувањето на Уредбата од страна на Владата на Република Македонија.

По усогласувањето, секој наставник се смета дека е избран во областа/областите од новата класификација во коишто припаѓа/припаѓаат областа/областите или наставните дисциплини (предмети) во коишто претходно бил избран.

Член 51

Соработниците вработени во високообразовните установи до денот на влегувањето во сила на Законот за изменување и дополнување на Законот за високото образование („Службен весник на Република Македонија“ број 103/2008), доколку до 15 септември 2020 година не бидат избрани во наставно-научно, научно или наставно звање, им престанува работниот однос, а до тогаш на нив се применуваат одредбите на Законот за високото образование („Службен весник на Република Македонија“ број 35/2008).

Член 52

Изборот во наставно-научно, научно, наставно и соработничко звање започнат пред влегувањето во сила на Законот за високото образование (Сл.в. на РМ 82/2018) ќе заврши според одредбите на Законот за високото образование („Службен весник на Република Македонија“ број 35/2008, 103/2008, 26/2009, 83/2009, 99/2009, 115/10, 17/11, 51/11, 123/12, 15/13, 24/13, 41/14, 116/14, 130/14, 10/15, 20/15, 98/15, 145/15, 154/15, 30/16 и 127/16).

До стапувањето во сила на овој Правилник, изборот во наставно-научно, научно, наставно, наставно-стручно и соработничко звање ќе се вршат според одредбите на Законот за високото образование (Сл.в. на РМ 82/2018) и на општите акти кои биле во сила на денот на стапување во сила на Законот за високото образование (Сл.в. на РМ 82/2018), при што одредбите на општите акти на високообразовните установи кои се во спротивност со одредбите на Законот, нема да се применуваат.

Член 53

Редовните професори и научните советници избрани на единици во состав на универзитет кои до денот на влегувањето во сила на Законот за високото образование („Службен весник на Република Македонија“ број 103/2008) се избрани во тоа звање по прв пат, засноваат работен однос на неопределено време и го задржуваат звањето редовен професор, односно научен советник доживотно.

Професорите на високите школи кои до денот на влегувањето во сила на Законот за високото образование („Службен весник на Република Македонија“ број 103/2008) се избрани во тоа звање по прв пат, засноваат работен однос на неопределено време и го задржуваат звањето професор доживотно.

Член 54

Асистентите докторанди избрани пред влегување во сила на Законот за високото образование (Сл.в. на РМ 82/2018) продолжуваат да работат како асистенти докторанди за времето за кое се избрани.

Член 55

Лицата кои се избрани во наставно-научни, наставни, научни, наставно-стручни и соработнички звања пред донесувањето на овој Правилник се смета дека веќе ги исполниле условите за избор во постојното звање и ги задржуваат нивните претходни стекнати права.

Член 56

Лицата кои имаат важечки избор во наставно-научно звање во одредена област за предмети од прв циклус, во согласност со Законот за високото образование, Статутот и

другите акти на Универзитетот, можат да реализираат настава и испити на предмети од втор и трет циклус што припаѓаат на истата или на сродна област.

Лицата кои имаат важечки избор во наставно звање во одредена област за предмети од прв циклус, во согласност со Законот за високото образование, Статутот и другите акти на Универзитетот, можат да реализираат настава и испити на предмети од втор циклус студи што припаѓаат на истата или на сродна област.

Член 57

Со влегувањето во сила на овој Правилник, престанува да важи Правилникот за критериумите и постапката за избор во наставно-научни, наставни, научни, наставно-стручни и соработнички звања на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ - Битола од 26.12.2013 год.

Член 58

Посебните услови за избор во наставно-научни, наставно-стручни, наставни и соработнички звања предвидени со овој Правилник ќе се применуваат по истекот на две години од влегувањето во сила на овој Правилник.

За кандидатите чиешто постапки за избор во наставно-научни, наставно-стручни, наставни и соработнички звања ќе започнат пред истекот на двете години од влегувањето во сила на овој Правилник ќе важат следниве посебни услови:

- Во наставно-научно звање доцент може да биде избрано лице коешто покрај општите услови исполнува најмалку уште еден услов од било кој критериум од Анекс 1. Условите се вреднуваат доколку се исполнети во последните 5 години пред објавувањето на огласот за избор (освен за условите за коишто не се бара временска ограниченост).
- Во наставно-научно звање вонреден професор може да биде избрано лице коешто покрај општите услови исполнува најмалку уште два услови од било кој критериум од Анекс 1. Условите се вреднуваат доколку се исполнети во последните 5 години пред објавувањето на огласот за избор (освен за условите за коишто не се бара временска ограниченост).
- Во наставно-научно звање редовен професор може да биде избрано лице коешто покрај општите услови исполнува најмалку уште три услови од било кој критериум од Анекс 1. Условите се вреднуваат доколку се исполнети во последните 5 години пред објавувањето на огласот за избор (освен за условите за коишто не се бара временска ограниченост).
- Во наставно-стручно звање лектор може да биде избрано лице коешто покрај општите услови исполнува уште најмалку еден од следниве услови:
 - o објавено научен/стручен труд во референтна научна публикација
 - o има стекнато искуство во наставно-образовна дејност како демонстратор или соработникили лице кое покрај општите услови исполнува уште најмалку еден услов од било кој критериум од Анекс 1.
- Во наставно-стручно звање виш лектор може да биде избрано лице коешто покрај општите услови има објавено најмалку еден научен/стручен труд во референтна научна публикација или лице коешто покрај општите услови исполнува уште најмалку еден услов од било кој критериум од Анекс 1. Условите се вреднуваат доколку се исполнети во последните 4 години пред објавувањето на огласот за избор.

- Во наставно звање предавач може да биде избрано лице коешто покрај општите услови исполнува најмалку уште еден услов од било кој критериум од Анекс 1. Условите се вреднуваат доколку се исполнети во последните 5 години пред објавувањето на огласот за избор (освен за условите за коишто не се бара временска ограниченост).
- Во наставно звање виш предавач може да биде избрано лице коешто покрај општите услови исполнува најмалку уште еден услов од било кој критериум од Анекс 1. Условите се вреднуваат доколку се исполнети во последните 5 години пред објавувањето на огласот за избор (освен за условите за коишто не се бара временска ограниченост).
- Во наставно звање професор на висока стручна школа може да биде избрано лице коешто покрај општите услови исполнува најмалку уште два услови од било кој критериум од Анекс 1. Условите се вреднуваат доколку се исполнети во последните 5 години пред објавувањето на огласот за избор (освен за условите за коишто не се бара временска ограниченост).
- Во соработничко звање асистент може да биде избрано лице коешто покрај општите услови исполнува уште најмалку еден од следниве услови:
 - има објавено научен/стручен труд во референтна научна публикација
 - има стекнато искуство во наставно-образовна дејност како демонстратор или помлад асистент
 или лице кое покрај општите услови исполнува уште најмалку еден услов од било кој критериум од Анекс 1.

Член 59

Овој Правилник влегува во сила со денот на објавувањето во Билтенот на Универзитетот.

Проф. д-р Сашо Коруновски

Ректор

АНЕКС 1

ТАБЕЛА ЗА ОЦЕНУВАЊЕ НА ИСПОЛНЕТОСТА НА ПОСЕБНИТЕ УСЛОВИ ЗА ИЗБОР ВО ЗВАЊА

-секој исполнет услов се обележува со X-
-табелата е составен дел од Рефератот за избор, а го пополнува рецензионата комисија-

ПРВ КРИТЕРИУМ	
Резултати од научно-истражувачка работа	
УСЛОВИ	X
Кандидатот е цитиран најмалку во еден труд (за избор во доцент, предвач или виш предавач), два трудови (за избор во вонреден професор или професор на висока стручна школа), односно три трудови (за избор во редовен професор) од автори чишто трудови се објавени во референтна научна публикација. Цитираноста на трудовите се потврдува преку писмен доказ со достава на трудовите каде што е цитиран кандидатот или преу web пребарувач за цитираност (профил на кандидатот на Google Scholar или сличен на него)	
Од вкупно објавените трудови во последните пет години, има објавено труд во списание или публикација индексирани во некоја од следниве бази: EBSCO, Emerald, Scopus, Thomson Reuters, Web of Science, Journal Citation Report, SCImago Journal Rank (објавените трудови треба да се нотирани на универзитетскиот репозиториум http://eprints.uklo.edu.mk/) ¹	
Има објавено најмалку три дополнителни труда во референтни научни публикации од предвидениот број со општитите услови за избор во соодветното звање	
Акредитиран е за ментор на трет циклус студии (без разлика дали во последните 5 години)	
Раководел или учествувал во научно-истражувачки проект или раководи или учествува во научно-истражувачки проект кој е во тек	
Одржал пленарно или почесно предавање на меѓународен собир или бил модератор на сесија на научна конференција	
Бил или е член во уредувачки (организациски) или научен (програмски) одбор на меѓународна научна конференција или меѓународно научно списание	
Бил рецензент на најмалку еден научно-истражувачки или стручен труд	
Бил рецензент на најмалку еден универзитетски учебник, учебно помагало, монографија, практикум, збирка задачи и сл.	
Бил рецензент на предлог проекти и/или периодични и конечни извештаи од одобрени проекти	
Бил рецензент на предлози за државни и меѓународни награди за научни остварувања	
Член е во домашни или странски научни здруженија, друштва, асоцијации или институции	
Реализирал или е во тек на реализација на постдокторски студии во странство	
Добил државна или меѓународна награда за научни постигнувања од пошироката научна област со која професионално се занимава	

¹ Лицата кои веќе имаат засновано работен однос на единицата на којашто конкурираат за избор во звање, имаат обврска нивните трудови да ги објават на универзитетскиот репозиториум <http://eprints.uklo.edu.mk>

Има објавен рецензиран учебник, монографија, практикум или збирка задачи од научната област за која се избира (како автор или во коавторство) ²	
вкупно исполнети услови од прв критериум	

ВТОР КРИТЕРИУМ	
Резултати и искуство во наставната дејност и подготвување на наставен и научно-истражувачки подмладок	
УСЛОВИ	X
Бил или е ангажиран како наставник на друга единица на Универзитетот или на друга високообразовна установа од земјата или странство	
Учествувал во комисија за избор на други наставници и/или соработници	
Учествувал или учествува во реализација на наставата на втор или трет циклус студии	
Реализирал меѓународна мобилност на странски универзитет односно странска високообразовна установа по различни основи	
Учествува или учествувал во студиска програма чијашто настава се изведува на англиски наставен јазик или понудил предмет на англиски јазик како прозорец на мобилност	
Реализирал предавање на странска високообразовна установа (гостувачко, стручно, почесно и сл.)	
Подготвил дигитални ресурси (презентации, вежби, прашања, квизови и сл.) за студентите за најмалку еден предмет и истите ги поставил на online платформа за далечинско учење (Moodle и сл.) или на web страната на единицата или Универзитетот	
Бил член во Комисија за оценка или одбрана на магистерски, специјалистички или докторски труд	
Бил ментор или член на комисија за одбрана на дипломски труд	
Предавал или предава нов наставен предмет кој за прв пат се воведува во студиска програма	
Учествувал или учествува во изработка на елаборат за акредитација на студиска програма на прв, втор или трет циклус студии	
Има стекнато искуство во високо-образовна дејност како: ректор; проректор; декан/директор; продекан/заменик директор; раководител на внатрешна организациона единица/лабораторија; член на универзитетски сенат; член на факултетска или универзитетска комисија; раководител на ЕКТС на Универзитет/единица; член на Совет на докторски студии на Универзитет/Единица; член во Комисија за самоевалуација; член на Интеруниверзитетска комисија; член во Одбор за акредитација и евалуација.	
Има позитивна оценка од најмалку 3,5 од спроведените самоевалуации во последните 5 години	
вкупно исполнети услови од втор критериум	

² Овој критериум за избор во звање редовен професор ќе се применува до влегувањето на сила на членот 166 став (3) точка 5 од ЗВО (Сл.в. на РМ 82/2018), а потоа истиот станува дел од општите критериуми за избор во звање во редовен професор и не може да се вреднува како исполнет услов од посебните критериуми

ТРЕТ КРИТЕРИУМ	
Стручно-применувачка или стручно-уметничка дејност	
УСЛОВИ	X
Учествувал или учествува во работна група/тело за изработка на студија, ревизија, елаборат, идеен проект, стручна анализа, вештачење, архитектонско решение, стратегија, правилник, статут, закон и сл.	
Посетувал обуки, семинари, тркалезни маси, курсеви, форуми, работилници и сл. од стручен или професионален карактер организирани од меѓународни или домашни институции	
Поседува сертификат или потврда за стручно или професионално усовршување издаден од релевантна институција	
Ангажиран е или бил ангажиран како експерт од страна на меѓународна или домашна стручна организација, институција или асоцијација	
(Ко)автор е на книга/монографија од стручна област/речник/енциклопедија	
Учествувал во реализација на обука/семинар/курс/работилница/летна школа за потребите на стопанските и нестопанските дејности	
Бил или е член на национална или меѓународна жири комисија од полето во кое се избира	
Реализирал превод на книга или дел од книга	
Учествувал во проектирање, развој или имплементација на софтверски или ИКТ решенија	
Учествувал во реализација на проектни активности во проекти финансирани од ЕУ или други домашни или странски фондови	
Учествувал во промотивни активности на факултетот	
Бил уредник на речник или енциклопедија	
Регистрирал патенти/иновации прифатени од Државниот завод за индустриска сопственост	
Рецензирал учебник за основно или средно образование од потесната или пошироката област за која се врши изборот	
Има објавено стручна/професионална статија во домашни или странски публикации (списание, весник, зборник на трудови и сл.)	
Лекторирал трудови на странски/ македонски јазик	
Учествува(л) во лабораториски и теренски истражувања или мерење наменети за стопанството	
<i>вкупно исполнети услови од трет критериум</i>	<input type="checkbox"/>

ВКУПНО ИСПОЛНЕНИ УСЛОВИ ОД СИТЕ ТРИ КРИТЕРИУМ	<input type="checkbox"/>
--	--------------------------